



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Петок, 24 април 1981
Скопје
Број 15 Год. XXXVII

Претплатата за 1981 година изнесува 850 динари. Овој број чини 20 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

176.

Врз основа на член 14 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78 и 43/78), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ИЗЕДНАЧУВАЊЕ НА НЕОПХОДНОТО НИВО НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ВО 1981 ГОДИНА

1. Се усвојува Општествениот договор за изедначување на неопходното ниво на обезбедување и задоволување на основните права од социјална заштита во 1981 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-568/1
2 април 1981 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

177.

Врз основа на член 33 од Законот за електростопанството („Службен весник на СРМ“ бр. 10/78) и член 169, став 2 од Деловникот на Извршниот совет на Собранието на СРМ, Извршниот совет на Собранието на СРМ, на седницата одржана на 23. IV. 1981 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПОСТОЈНИТЕ ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ПРАГОТ НА ПРЕНОСОТ ЗА 28% И ПРАГОТ НА ДИСТРИБУЦИЈАТА ЗА 25%

I. Се дава согласност на Одлуката за зголемување на постојните тарифни ставови за продажба на електрична енергија на прагот на преносот за 28% и прагот на дистрибуцијата за 25%, донесена на седницата на Работничкиот совет на Сложената организација на здружениот труд за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија „Електростопанство на Македонија“ — Скопје, одржана на 23. IV. 1981 година.

II. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-812/1
23 април 1981 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

178.

Врз основа на член 22 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека се исполнети условите за почеток со работа и вршење на дејноста на Факултетот за ликовни уметности во Скопје, предвидени во член 19 од Законот за високото образование.

2. Решението влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 23-729/1
9 април 1981 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

179.

Врз основа на член 160 точка 16 од Законот за внатрешни работи — Пречистен текст („Службен весник на СРМ“ бр. 37/80), републичкиот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЦЕНИТЕ НА ОБРАСЦИТЕ ШТО ГИ ИЗДАВААТ ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА НАДЛЕЖНИ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

I. Цените на обрасците што ги издаваат органите на управата надлежни за внатрешни работи на граѓаните изнесуваат и тоа за:

1. Лична карта	15,00 дин.
2. Возачка дозвола	30,00 „
3. Дозвола за возач на трактор	30,00 „
4. Возачка потврда	30,00 „
5. Сообраќајна дозвола за регистрирано возило	30,00 „
6. Сообраќајна дозвола за регистрирано возило (земјоделски трактор)	30,00 „
7. Потврда за регистрација за регистрирано возило	30,00 „
8. Потврда за привремена регистрација на возило	25,00 „
9. Дозвола за поседување и носење на оружје	20,00 „
10. Дозвола за поседување оружје	20,00 „
11. Тест за полагање возачки испит	10,00 „
12. Извод од матична книга на родени за употреба во странство	10,00 „
13. Извод од матична книга на венчани за употреба во странство	10,00 „
14. Извод од матична книга на умрени за употреба во странство	10,00 „
15. Постојана пропусница за движење и задржување на аеродром	10,00 „
16. Привремена пропусница за движење и задржување на аеродром	10,00 „
17. Пропусница за премин на Југословенско-бугарска граница во малограничен сообраќај на лица	20,00 „

18. Привремена дозвола за движење и престој во граничен појас 10,00 „
19. Постојана дозвола за движење и престој во граничен појас 10,00 „
20. Привремена дозвола за движење и задржување на граничен премин 10,00 „
21. Постојана дозвола за движење и задржување на граничен премин 10,00 „

II. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за цените на обрасците што ги издаваат органите за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 11/78 и 25/78).

III. Ова решение влегува во сила наредниот ден по денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 32-3212/2
15 април 1981 година
Скопје

Републички секретар
за внатрешни работи,
Мирко Буневски, с. р.

180.

Врз основа на одредбите од член 43 став 1 од Општествениот договор за заедничките основи и мерила во усогласувањето на самоуправното уредување на односите во распоредувањето на доходот и чистиот доход и распределбата на средствата за лични доходи во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 41/77), Заедничката комисија за општествено договарање, заедно со Службата на општественото книговодство во СР Македонија, донесува

УПАТСТВО

ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ПРИМЕНАТА НА САМОУПРАВНИТЕ СПОГОДБИ ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ И ЧИСТИОТ ДОХОД И РАСПРЕДЕЛБАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ

1. Со цел да се обезбеди еднообразност во следењето на примената на самоуправните спогодби за распоредување на доходот и чистиот доход и распределбата на средствата за лични доходи на групациите, гранките и дејности, со ова упатство се уредува начинот на следењето на примената на самоуправните спогодби.

2. Следењето на примената на самоуправните спогодби се врши преку обрасците ПС-1 (извештај за распоредувањето на чистиот доход) и ПС-2 (извештај за сведувањето на бројот на работниците на условно неквалификувани работници според квалификациона структура, само за нестопанските дејности) кои се составен дел на ова упатство.

3. Основните организации и работните заедници доставуваат податоци на утврдените обрасци за примената на спогодбите.

4. Податоците на обрасците ПС-1 и ПС-2, основните организации и работните заедници ги доставуваат до надлежната Служба на општественото книговодство во роковите пропишани за поднесување на периодичната пресметка за периодот јануари-јуни и јануари-септември и завршната сметка и тоа образецот ПС-1 во три примероци и образецот ПС-2 во два примероци. По еден примерок од обрасците ПС-1 и ПС-2, СОК — Централа во Скопје доставува до надлежните органи на групациите.

5. Покрај податоците утврдени во образецот ПС-1, учесниците во самоуправното спогодување можат да доставуваат и други податоци утврдени во нивните самоуправни општи акти до соодветниот орган на групацијата.

6. Службата на општественото книговодство во СР Македонија — ЦЕНТРАЛА во Скопје, образецот ПС-1 ќе го прилагоди за механиографска обработка на податоците.

7. Со влегувањето во сила на ова упатство, престанува да важи Упатството за следење на примената на самоуправните спогодби за распоредување на доходот и чистиот доход и распределбата на средствата за лични доходи („Службен весник на СРМ“ бр. 22/80 год.).

8. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува почнувајќи со периодичните пресметки за периодот јануари-јуни 1981 година.

Бр. 12-586
8 април 1981 година
Скопје

Претседавач на
Заедничката комисија за
општествено договарање,
Андон Мојсов, с. р.

Образец — ПС-1

ООЗТ _____
ОЗТ _____
Работна заедница, односно друг корисник _____

Место _____
Назив на групацијата _____
Ознака (број) на групацијата _____

(Сите парични податоци се внесуваат во динари со пари)

ИЗВЕШТАЈ
за распоредување на чистиот доход за периодот
од 1. I. до _____ 198____ год.

Ред. број	ЕЛЕМЕНТИ	Ознака за АОП	ИЗНОС	
			Во претход. година	Во тек. година
1	2	А	3	4
1.	Дел од чистиот доход за лични доходи според мерилото од самоуправната спогодба (ред. бр. 1 од пресметката за примена на мерилото)	520		
2.	Дел од чистиот доход за лични доходи по периодична пресметка односно завршна сметка (ред. бр. 68 од Б. У.)*	521		
3.	Повеќе распоредено средства за лични доходи (ред. бр. 2 минус ред. бр. 1)	522		
4.	Помалку распоредено средства за лични доходи (ред. бр. 1 минус ред. бр. 2)	523		
5.	Дел од чистиот доход за заедничка потрошувачка за потребите на домувањето (ред. бр. 111 од Б. У.)	524		
6.	Дел од чистиот доход за заедничка потрошувачка за други потреби (ред. бр. 112 од Б. У.)	525		
7.	Дел од чистиот доход за унапредување и проширување на материјалната основа на трудот по периодичната пресметка односно завршна сметка (ред. бр. 113+114+120+121)	526		
8.	Дел од чистиот доход за резерви според периодичната пресметка односно завршната сметка (ред. бр. 117+118)	527		

1	2	A	3	4
9.	Дел од чистиот доход што е резултат на исклучителни погодности (ред. бр. 115+116+119)	528		
10.	Распореден чист доход (вкупно (ред. бр. 2+5+6+7+8+9)=122 од Б. У.)	529		
11.	Утврдена загуба во пресметковниот период (ред. бр. 140 од Б. У.)	530		
12.	Доход (ред. бр. 124 од Б. У.)	531		
13.	Просечно користени деловни средства (ред. бр. 45 од Посебни податоци)	532		
14.	Просечен број на вработени врз база на часови на работа (ред. бр. 47 од Посебни податоци)	533		
15.	Исплатен чист личен доход (вкупно ред. бр. 4 до 7 од Посебни податоци)	534		
16.	Исплатени средства кои имаат карактер на заедничка потрошувачка (освен средствата за станбена изградба)	535		

1	2	A	3	4
17.	Планиран доход	536		
18.	Планиран чист доход	537		
19.	Планиран личен доход	538		
20.	Планирана заедничка потрошувачка	539		
21.	Планирана акумулација-средства за унапредување и проширување на материјалната основа и резерви	540		
22.	Планирани просечно користени деловни средства	541		
23.	Планиран број на вработени	542		
24.	Контролен збир на редните броеви од 11 до 23	543		

*) Образецот Деловен резултат во текот на годината — Биланс на успехот.

**ПРЕСМЕТКА
НА ПРИМЕНА НА МЕРИЛОТО СПОРЕД САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ
НА ОСТВАРЕНИОТ ЧИСТ ДОХОД ВО
ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД**

Според мерилото од самоуправната спогодба остварениот чист доход во пресметковниот период треба да се распредели и тоа:

Ред. број	ЕЛЕМЕНТИ	Ознака за АОП	Прет. год.	Тек. год.
1.	Лични доходи (се пренесува на ред. бр. 1 од Извештајот)	544		
2.	Заедничка потрошувачка	545		
3.	Унапредување и проширување на материјалната основа на трудот	546		
4.	Резерви	547		
5.	Исклучителни погодности	548		
6.	Остварен чист доход (ред. бр. 128 од Б. У.)= збир на ред. бр. 1 до 5	549		

**ОБЈАСНУВАЊЕ
ЗА НАЧИНОТ НА ИСКАЖУВАЊЕТО НА ПОДАТОЦИТЕ ВО ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ЧИСТИОТ ДОХОД НА
ОБРАЗЕЦОТ ПС-1**

1. На реден број 1 од Извештајот се внесува делот од чистиот доход наменет за лични доходи искажан на реден број 1 од Пресметката за примена на мерилата според самоуправната спогодба за распоредување на остварениот чист доход во пресметковниот период.

2. На редниот број 2 се внесува делот на чистиот доход распореден за лични доходи по периодичната пресметка и завршната сметка што е искажан на реден број 110 од образецот Деловен резултат во текот на годината — Биланс на успехот.

3. На редниот број 3 се искажуваат повеќе распоредените средства за лични доходи, односно износот на реден број 3 претставува разлика на износите од редните броеви 2 и 1.

4. На редниот број 4 се искажуваат помалку распоредените средства за лични доходи односно износот на реден број 4 претставува разлика на износите од редните броеви 1 и 2.

5. На редниот број 5 се искажува делот на чистиот доход распореден за заедничка потрошувачка за потребите на домувањето по периодичната пресметка односно завршната сметка што е искажан на реден број 111 од образецот Деловен резултат во текот на годината — Биланс на успехот.

6. На редниот број 6 се искажува делот од чистиот доход распореден за заедничка потрошувачка за други потреби по периодичната пресметка, односно завршната сметка што е искажан на реден број 112 од образецот Деловен резултат во текот на годината — Биланс на успехот.

7. На редниот број 7 се искажува делот на чистиот доход распореден за проширување и унапредување на материјалната основа на трудот по периодичната пресметка односно завршната сметка што треба да претставува збир на износите искажани на редните броеви: 113, 114, 120 и 121 од образецот Деловен резултат во текот на годината — Биланс на успехот.

8. На редниот број 8 се искажува делот од чистиот доход распореден за резерви по периодичната пресметка, односно завршната сметка кој се внесува од редните броеви: 117 и 118 од образецот Деловен резултат во текот на годината — Биланс на успехот.

9. На редниот број 9 се искажува делот од чистиот доход што е резултат на исклучителни погодности, а кој треба да претставува збир на износите искажани на редните броеви: 115, 116 и 119 од образецот Деловен резултат во текот на годината — Биланс на успехот.

10. На редниот број 10 се искажува распоредениот чист доход што претставува збир на износите искажани на редните броеви: 2, 5, 6, 7, 8 и 9 од образецот ПС-1. Распоредениот чист доход искажан на редниот број 10 треба да одговара на износот искажан на редниот број 122 од образецот Деловен резултат во текот на годината — Биланс на успехот.

11. На редниот број 11 се искажува утврдена загуба (вкупната загуба) во пресметковниот период. Износот искажан на овој реден број се внесува од редниот број 140 од образецот Деловен резултат во текот на годината — Биланс на успехот.

12. На редниот број 12 се искажува остварениот доход кој се внесува од редниот број 124 од образецот Деловен резултат во текот на годината — Биланс на успехот.

13. На редниот број 13 се искажуваат просечно користените деловни средства кои се внесуваат од редниот број 45 од образецот Посебни податоци кон Деловниот резултат во текот на годината — Биланс на успехот.

14. На редниот број 14 се искажува просечниот број на вработени врз основа на часови на работа кој се внесува од редниот број 47 од образецот Посебни податоци кон Деловниот резултат во текот на годината — Биланс на успехот.

15. На редниот број 15 се искажува исплатениот чист личен доход кој претставува збир на редните броеви 4, 5, 6 и 7 од образецот Посебни податоци кон Деловниот резултат во текот на годината — Биланс на успехот.

16. На редниот број 16 се искажуваат сите исплатени средства кои имаат карактер на заедничка потрошувачка (освен средствата за станбена изградба), без оглед на тоа дали се исплатени од средствата за заедничка потрошувачка или на товар на материјалните трошоци (износите од ред. бр. 31, 32, 33 и 34 од образецот Посебни податоци и реден број 13 од образецот Деловен резултат во текот на годината — Биланс на успехот).

17. Редните броеви од 17 до 23 претставуваат планирани износи од планот на основната организација на здружен труд односно друг корисник на општествени средства во тековниот период за кој се составува пресметката и за идниот период

1) За период I—XII во колоната 3 се внесуваат податоците за тековната година, а во колоната 4 за идната година.

2) За периодот I—VI во колоната 3 се внесуваат податоците за тековниот период (I—VI), а во колоната 4 за наредниот период (I—IX).

3) За периодот I—IX во колоната 3 се внесуваат податоци за тековниот период (I—IX), а во колоната 4 за наредниот период (I—XII).

18. Редниот број 24 од образецот ПС-1 претставува контролен збир на искажаните износи од реден број 11 до 23 од образецот ПС-1.

19. Во празниот простор на „Пресметката на примената на мерилата според самоуправната спогодба за распоредување на остварениот чист доход во пресметковниот период“ треба да се искаже конкретна примена на мерилата според остварените резултати во тековниот пресметковен период. Така на пример: Ако мерилото поаѓа од „Индекс на доходност“ по работник коригиран со доходот по просечно користени средства ќе треба:

а) да се пресмета и искаже индексот на доходност (однос на планираниот доход по работник на групацијата — гранка и остварен доход по работник во ООЗТ);

б) индексот на доходот по просечно користени средства;

в) коригиран вкупен индекс (од точка „а“ со точка „б“);

г) максимална стапка за лични доходи што според мерилото припаѓа сообразно на индексот утврден под точка „в“;

д) стапката од точка „г“ се применува на остварениот чист доход и се добива износот за лични доходи;

е) сообразно на мерилото се пресметуваат и износите на останатите компоненти на чистиот доход.

Во случаите кога остварениот чист доход е помал од износот на делот за лични доходи според мерилото од Самоуправната спогодба на реден број 1 се искажува најмногу до износот на остварениот чист доход (реден број 128 од Биланс на успехот). Имено на овој реден број во вакви случаи се внесува делот на чистиот доход за лични доходи, но не повеќе од остварениот чист доход.

20. Износот на реден број 6 од пресметката за примена на мерилото се внесува од редениот број 128 од образецот Деловен резултат во текот на годината — Биланс на успехот и претставува збир на редните броеви од 1 до 5 од пресметката.

21. Во насловот на образецот под „назив на групацијата“, обавезно се внесува називот на групацијата на самоуправното спогодување, на пример групација „промет со прехранбени производи“ или „обоена металургија“ и.т.н. додека под „ознака (број) на групацијата“, се внесува бројот што го одредува Службата на општественото книговодство.

Основните организации на здружен труд и другите корисници на општествени средства што не се вклучени во групациите на самоуправното спогодување во називот на групацијата ќе назначат „не е потписник на групацијата спогодба“. Овие организации во образецот ПС-1 на реден број 1 од извештајот за распоредување на чистиот доход и на реден број 1 до 6 од пресметката за примена на мерилото ќе внесат износи што произлегуваат од основите и мерилата на своите интерни самоуправни општи акти, усогласени со Резолуцијата за тековната година.

22. Корисниците на општествени средства (органи на општествено-политичките заедници, самоуправните интересни заедници, месните заедници и други кои немаат формирано работна заедница), податоците од овој образец ги пополнуваат од соодветните редни броеви од периодичната пресметка односно завршна сметка на нивното функционално работење.

Образец ПС-2

(Пополнуваат само корисници потписници на самоуправната спогодба на групациите од општествените дејности)

Основна организација на здружениот труд _____

Организација на здружениот труд _____

Работна заедница _____

Место _____ ознака (број) на групацијата _____

ПРЕСМЕТКА

за сведување на бројот на работниците на условно неквалификувани работници според квалификационата структура за периодот од 1. I. до _____ 19____ година

Ред. број	Квалификациона структура според стручна подгот.	За вкупно Од тоа: вработени вработени со бенифициран ст.						
		Прос. мес. бр. на вработ. според вквал. часови	Коеф. според Општ договор	Прос. месечен бр. на УНР (3 x 4)	Прос. мес. бр. на вработ. сп. вквал. часови	Згол. на коеф. на стат. на бен. стаж.	Прос. месеч. бр. на УНР (6 x 7)	Вкупно УНР (5 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Неквалификувани	1,00						
2.	Полуквалификувани	1,25						
3.	Квалификувани	1,50						
4.	Висококвалификувани	1,92						
5.	Ниске стручни	1,32						
6.	Средно стручни	1,73						
7.	Висше стручни	2,30						
8.	Високо стручни	2,85						
9.	Маистри	3,15						
10.	Доктори на науки	3,50						
11.	Зголемување на бројот на УНР по основ на нокна работа и државни празници	—	—	—	—	—	—	—

12. ВКУПНО

Раководител на сметководство, _____ Директор, _____

ОБЈАСНУВАЊЕ

за начинот на пополнувањето на податоците во Пресметката за сведување на бројот на работниците на условно неквалификувани работници според квалификационата структура на образецот ПС-2.

1. Сведувањето на бројот на работниците по условно неквалификувани работници се врши според ponderационите коефициенти означени во самиот образец ПС-2 во колоната 4.

2. Во колоната 3 се искажува просечниот месечен број на вработените според вкalkулираните часови на работа (по квалификации) кој се добива со примена на следната формула:

Просечен месечен број на вработените во пресметковниот период

Вкупен број вкalkулирани часови на работа (по квалификации)

=

182 x број на месеци во пресметковниот период

3. Во колоната 7 се искажува зголемувањето на коефициентот за бенефицираниот стаж, така што на коефициентот од колоната 4 се применува стапката на бенефицираниот стаж.

На пример: за категоријата квалификувани работници со бенефицираност на стажот од 25% (што значи дека една година се признава како 15 месеци работен стаж), коефициентот од 1,50 се множи со 25% и се добива зголемувањето од 0,375 (1,50 x 25%) што се внесува во колоната 7.

4. На редниот број 11 се пополнува само колоната 9 каде се искажува бројот на УНР за износот на средствата за ноќна работа и работа во деновите на државните празници и тоа по следната формула:

Просечен месечен број на УНР за ноќна работа и работа во деновите на државните празници

Износ на исплатената разлика на личните доходи за ноќна работа и работа во деновите на државните празници

=

Просечен личен доход по УНР остварен во стопанството во соодветниот пресметковен период од претходната година

5. По структура на вработени податоците се даваат со два децимала.

181.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и чл. 42 и 53 од Законот за средно образование и воспитание („Службен весник на СРМ“ бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет на IV-та седница, одржана на 27 декември 1980 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК

1. Се одобрува употребата на учебникот „Општо лозарство“ од Пемовски д-р Диме, во издание на ООЗТ Книгоиздателство „Наша книга“ — Скопје 1981 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, ООЗТ Книгоиздателство „Наша книга“ — Скопје, и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 54/1

4 април 1981 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
Илиевски д-р Митко, с. р.

182.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 42 и 53 од Законот за средно образование и воспитание („Службен весник на СРМ“ бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет на IV-та седница, одржана на 27 декември 1980 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК

1. Се одобрува употребата на учебникот „Електромоторен погон за IV клас на електротехничките училишта“ од Николки Јован, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје 1981 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 55/1

4 април 1981 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
Илиевски д-р Митко, с. р.

183.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 42 и 53 од Законот за средно образование и воспитание („Службен весник на СРМ“ бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет на IV-та седница, одржана на 27 декември 1980 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК

1. Се одобрува употребата на учебникот „Телекомуникациони мерења со вежби за IV клас на електротехничките училишта“ од дипл. инж. Поповиќ Слободан, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје 1981 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 56/1

4 април 1981 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
Илиевски д-р Митко, с. р.

184.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 42 и 53 од Законот за средно образование и воспитание („Службен весник на СРМ“ бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет на IV-та седница, одржана на 27 декември 1980 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК

1. Се одобрува употребата на учебникот „Хидроулика со хидроулични машини I и II дел“ од Мирчевски д-р Методија, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје 1981 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 57/1
4 април 1981 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
Илиевски д-р Митко, с. р.

185.

Уставниот суд на Македонија, врз основа членот 16 и 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 20 февруари 1981 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за одредување на градежниот реон на град Тетово, донесена од Собранието на општината Тетово на 29 јуни 1979 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општината Тетово“.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 121/80 од 4 декември 1980 година, поведе постапка за оценување законитоста на одлуката означена во точката 1 на оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што основано се постави прашањето за согласноста на оспорената одлука со Законот за градежното земјиште („Службен весник на СРМ“ бр. 10/79) и со членот 260 од Уставот на СР Македонија.

4. Во претходната постапка и на јавната расправа Судот утврди дека оспорената одлука е донесена од Собранието на општината Тетово на 29 јуни 1979 година, а во членот 2 од одлуката е определено дека таа влегува во сила со денот на донесувањето. Во одлуката е содржана само одредба за определување границите на градежниот реон на град Тетово со опишување на граничната линија на тој реон, но без означување на катастарските податоци за парцелите кои стануваат градежно земјиште. Покрај тоа, Судот утврди дека пред донесувањето на оспорената одлука не биле

прибавени мислења од организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници, месните заедници и другите организации и заедници. Исто така, Судот утврди дека за земјиштето кое е опфатено со оспорената одлука не е донесен план за реализација на основниот урбанистички план.

5. Законот за градежното земјиште во ставот 2 на член 2 предвидува собранието на општината со одлука да го определува градежното земјиште во градовите и во населбите од градски карактер и во другите подрачја предвидени за станбена и друга комплексна изградба. Оваа одлука, согласно членот 9 од законот, собранието ја донесува по претходно прибавено мислење од организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници, месните заедници и другите организации и заедници определени со одлука на собранието во согласност со статутот на општината. Законот исто така предвидува со одлуката за определување на градежното земјиште да се утврдат границите на опфатеното земјиште со катастарски податоци за парцелите.

Во поглед на обемот на зафаќање на земјиштето, кое со одлука на собранието станува градежно земјиште, законот содржи одредба според која како такво може да се определи само земјиштето за кое е донесен план за реализација и под услов изградбата на тоа земјиште во целина или во поголем дел да се изврши најдоцна во рок од 10 години од влегувањето во сила на одлуката.

Според членот 260 од Уставот на СР Македонија, прописите и другите општи акти на собранието на општината не можат да влезат во сила пред да се објават на соодветен начин, а според членот 261, овие правни акти, по правило влегуваат во сила осмиот ден од денот на објавувањето. Исклучок од ова правило, Уставот допушта само од особено оправдани причини при што е можен и пократок рок, односно, во краен случај се допушта прописот или општиот акт да влезе во сила истиот ден кога е објавен.

Со оглед на тоа што оспорената одлука не содржи катастарски податоци за парцелите кои стануваат градежно земјиште, Судот оцени дека таа не е во согласност со ставот 2 на член 9 од Законот за градежното земјиште. Исто така, оспорената одлука не е во согласност ни со ставот 1 на член 9 од овој закон затоа што не е донесена по претходно прибавено мислење од субјектите предвидени во законот и со оглед на тоа што за земјиштето кое е определено во оспорената одлука не е донесен план за реализација. Покрај тоа, Судот смета дека и членот 2 од одлуката не е во согласност со уставните одредби за влегување во сила на прописите и другите општи акти на органите на општината затоа што оваа одредба предвидува одлуката да влезе во сила со денот на донесувањето.

На основа изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 121/80

20 февруари 1981 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,

Гога Николовски, с. р.

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

157.

Тргувајќи од начелата на социјалистичкиот хуманизам, солидарноста и заемноста, а заради спроведување на задачите во областа на социјалната заштита утврдени во Резолуцијата за насоките и рамките на општествено-економскиот развој на Социјалистичка Република Македонија во 1981 година („Службен весник на СРМ“ бр. 44/80), Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје, општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита, Собранијата на општините и Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, учесници во договорот, врз основа на членовите 139 и 142 од Уставот на СРМ, член 579 од Законот за здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 53/76, 8/78) и член 14 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78, 43/78), склучија

**ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР
ЗА ИЗЕДНАЧУВАЊЕ НА НЕОПХОДНОТО НИВО
НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА
ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
ВО 1981 ГОДИНА**

Член 1

Со овој општествен договор учесниците го усогласуваат и обезбедуваат неопходното ниво на обезбедување и задоволување на основните права од социјалната заштита, ги усогласуваат изворите на средствата за тие потреби, висината на средствата што ќе се издвојуваат за обезбедување и задоволување на основните права од социјалната заштита и ги утврдуваат условите и начинот на обезбедување средства на општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита кои не се во состојба да го обезбедат остварувањето на утврдените стандарди на основните права од социјалната заштита.

Член 2

Учесниците во Договорот се согласија, за изедначување на неопходното ниво на обезбедување и задоволување на утврдените стандарди на основните права од социјалната заштита во 1981 година средства да се обезбедуваат од изворните приходи на општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита (општински заедници) — од придонесот од доходот на основните организации на здружениот труд.

За намената од став 1 на овој член средства обезбедува и Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје (Републичка заедница) под услови утврдени со овој општествен договор.

Член 3

Тргувајќи од потребата за еднакво оптоварување на доходот на основните организации на здружениот труд, учесниците во Договорот се согласија висината на средствата што се издвојуваат од доходот на основните организации на здружениот труд за обезбедување на основните права од социјална заштита на ниво на општина да се утврдува со примена на калкулативна стапка од 0,38%.

Средствата што ќе ги остварат општинските заедници на начин утврден во став 1 на овој член, учесниците во Договорот се согласија општинските заедници да ги наменат првенствено за обезбедување на основните права од социјалната заштита, а потоа за обезбедување на другите права од социјалната заштита и за други потреби.

Член 4

Учесниците во Договорот се согласија на општинските заедници, кои во согласност со член 3 на овој општествен договор не ќе можат да остварат доволно средства за обезбедување на оствару-

вањето на утврдените стандарди на основните права од социјалната заштита, Републичката заедница да им обезбедува средства за таа намена на начин утврден со овој општествен договор.

Член 5

Учесниците во Договорот се согласија Републичката заедница да им обезбедува средства на општинските заедници од член 4 на овој општествен договор по $\frac{1}{12}$, во вид на аванс секој месец од предвидените износи во Прегледот на планираните средства за обезбедување на основните права по општински самоуправни интересни заедници за социјална заштита за 1981 година.

Прегледот од став 1 на овој член е составен дел на овој општествен договор.

Член 6

Учесниците во Договорот се согласија средствата обезбедени од Републичката заедница, општинските заедници да ги користат исклучиво за намената утврдена во член 4 на овој општествен договор и за тоа да доставуваат тримесечни извештаи до Републичката заедница во рок од 15 дена по истекот на тримесечјето.

Извештаите од став 1 на овој член треба да содржат:

— вкупен број на корисниците на основните права од социјалната заштита и одделно за секое основно право;

— вкупно средства за обезбедување на основните права од социјалната заштита и одделно за секое основно право;

— вкупно средства што ги обезбедува општинската заедница од придонеси од доходот на основните организации на здружениот труд за обезбедување на остварувањето на основните права од социјална заштита и средствата со кои партиципираат корисниците на социјалната заштита, односно нивните роднини.

Член 7

Учесниците во Договорот се согласија Републичката заедница да го следи реализирањето на средствата доделени на општинските заедници според одредбите на членовите 4 и 5 на овој општествен договор и врз основа на тримесечните извештаи од општинските заедници да ја определува висината на месечниот аванс на средствата за наредното тримесечје, а на крајот од годината да изврши конечна пресметка.

Член 8

Учесниците во Договорот се согласија обезбедувањето на средствата за изедначување на неопходното ниво на обезбедување и задоволување на основните права од социјална заштита под услови и начин утврдени со членовите 4 и 5 од овој општествен договор да се применува од 1 јануари 1981 година.

Член 9

Правата, обврските и одговорностите на учесниците во Договорот, утврдени со овој општествен договор, настануваат со денот на неговото усвојување.

Член 10

Предлог за изменување и дополнување на овој општествен договор може да поднесе секој од учесниците на Договорот.

Изменување и дополнување на овој општествен договор се врши на начин и постапка како и за неговото склучување.

Член 11

Кон овој општествен договор, во согласност со закон, може дополнително да пристапат и други нови учесници кои не учествувале при неговото склучување.

Член 12

Овој општествен договор влегува во сила наредниот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 13

Составен дел на овој општествен договор се и одлуките за усвојување на Општествениот договор од учесниците во Договорот.

Бр. 23-568/1

2 април 1981 година

Скопје

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ

158.

Врз основа на член 25 од Статутот на Опшната самоуправна интересна заедница на научните дејности, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 26 февруари 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1981 ГОДИНА

Член 1

По точката I од Одлуката за утврдување стапките на придонесите за обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности за 1981 година се додава нова точка II која гласи:

„Пресметувањето и плаќањето на придонесот од доходот ќе се врши на начин и според обрасците утврдени во Упатството за начинот на пресметување на данокот на доход на организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“, бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 35/78, 9/79, 20/79 и 2/80)“.

Член 2

Точката II станува точка III.

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 14-57/1

26 февруари 1981 година

Скопје

Претседател,
Васил Каширски, с. р.

159.

Врз основа на член 25 од Статутот на СИЗ на научните дејности во фармацевтската и козметичката индустрија, здравството и социјалната заштита и соодветните трговски дејности, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 25 февруари 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1981 ГОДИНА

Член 1

По точката I од Одлуката за утврдување стапките на придонесите за обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности за 1981 година се додава нова точка II која гласи:

„Пресметувањето и плаќањето на придонесот од доходот ќе се врши на начин и според обрасците утврдени во Упатството за начинот на пресметување на данокот на доход на организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“, бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 35/78, 9/79, 20/79 и 2/80)“.

Член 2

Точката II станува точка III.

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 13-24/1

25 февруари 1981 година

Скопје

Претседавач,
д-р Ристо Чанев, с. р.

160.

Врз основа на член 25 од Статутот на СИЗ на научните дејности во хемиската, текстилната, кожарската и гумарската индустрија, индустријата за целулоза и хартија и соодветните трговски дејности, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 24 февруари 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1981 ГОДИНА

Член 1

По точката I од Одлуката за утврдување стапките на придонесите за обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности за 1981 година се додава нова точка II која гласи:

„Пресметувањето и плаќањето на придонесот од доходот ќе се врши на начин и според обрасците утврдени во Упатството за начинот на пресметување на данокот на доход на организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“, бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 35/78, 9/79, 20/79 и 2/80)“.

Член 2

Точката II станува точка III.

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 12-16/1

24 февруари 1981 година

Скопје

Претседател,
проф. Марија Бакаловска, с. р.

161.

Врз основа на член 25 од Статутот на СИЗ на научните дејности во градежништвото, станбено-комуналните дејности, индустријата на градежни материјали, сообраќајот и врските и соодветните трговски дејности, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 23 февруари 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1981 ГОДИНА

Член 1

По точката I од Одлуката за утврдување стапките на придонесите за обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности за 1981 година се додава нова точка II која гласи:

„Пресметувањето и плаќањето на придонесот од доходот ќе се врши на начин и според обрасците утврдени во Упатството за начинот на пресметување на данокот на доход на организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“, бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 35/78, 9/79, 20/79 и 2/80)“.

Член 2

Точката II станува точка III.

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 11-20/1

24 февруари 1981 година

Скопје

Претседател,

дипл. инж. Димитрија Станојевски, с. р.

162.

Врз основа на член 25 став 1 точка 8 од Статутот на СИЗ на научните дејности во земјоделството, водостопанството, преработката на земјоделски и сточарски производи, шумарството, преработката на дрво и соодветните трговски дејности, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 19 февруари 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1981 ГОДИНА

Член 1

По точката I од Одлуката за утврдување стапките на придонесите за обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности за 1981 година се додава нова точка II која гласи:

„Пресметувањето и плаќањето на придонесот од доходот ќе се врши на начин и според обрасците утврдени во Упатството за начинот на пресметување на данокот на доход на организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“, бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 35/78, 9/79, 20/79 и 2/80)“.

Член 2

Точката II станува точка III.

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 10-18/1

20 февруари 1981 година

Скопје

Претседател,

проф. д-р Велко Стефановски, с. р.

163.

Врз основа на член 25 од Статутот на СИЗ на научните дејности во рударството, црната и обоената металургија, металната индустрија, неметалите, електростопанството, електроиндустријата и соодветните трговски дејности, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 20 февруари 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1981 ГОДИНА

Член 1

По точката I од Одлуката за утврдување стапките на придонесите за обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности за 1981 година се додава нова точка II која гласи:

„Пресметувањето и плаќањето на придонесот од доходот ќе се врши на начин и според обрасците утврдени во Упатството за начинот на пресметување на данокот на доход на организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“, бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 35/78, 9/79, 20/79 и 2/80)“.

Член 2

Точката II станува точка III.

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 09-28/1

23 февруари 1981 година

Скопје

Претседател,

проф. инж. Стрезо Трајковски, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ

164.

Врз основа на член 51 од Законот за избор на делегации и делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 3/78 — пречистен текст) и член 18 од Статутот на Републиката самоуправна интересна заедница за заштита од градобијност, Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за заштита од градобијност, на седницата одржана на 25. 03. 1981 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ

1) Се распишуваат избори за избор на делегати во Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за заштита од градобијност, во делегатските единици II на општина Штип и Тетово, од редот на делегатите на делегациите на месните заедници во кои претежен дел на граѓаните се занимаваат со земјоделие.

2) Изборите ќе се одржат на 15. 05. 1981 година во делегатските единици Штип и Тетово, утврдена со Одлука на Собранието на РСИЗ за заштита од градобијност („Службен весник на СРМ“ бр. 41/79).

3) Пропишаните рокови за изборните дејствија почнуваат да течат од 15. 04. 1981 година.

4) Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 74/15

17 април 1981 година
Скопје

Претседател
на Собранието на РСИЗ за
заштита од градобијност,
Милан Тосев, с. р.

165.

Врз основа на член 23 и 24 од Законот за избор на делегации и делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 3/78 — пречистен текст) и член 19 од Статутот на Републиката самоуправни интересна заедница за заштита од градобијност, Собранието на Републиката самоуправни интересна заедница за заштита од градобијност, на седницата одржана на 25. 03. 1981 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО РЕПУБЛИКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ

I. За членови на изборната комисија за спроведување избори за делегати во Републиката самоуправни интересна заедница за заштита од градобијност се именуваат:

а) За претседател Кирил Циривири, дипл. правник,

за заменик Стефан Стефанов, дипл. физичар.

б) За членови:

1. Секретар: Бранка Копановска, дипл. правник, за заменик Дупско Коцев, виши метеоролошки техн.

2. Член Елена Петкановска, дипл. правник, за заменик Зоран Михајловски, дипл. агроном.

II. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 74/14

17 април 1981 година
Скопје

Претседател
на Собранието на РСИЗ за
заштита од градобијност,
Милан Тосев, с. р.

166.

Врз основа на член 14 точка 5 од Законот за избор на делегации и делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 3/78), Собранието на РСИЗ за заштита од градобијност, на седницата одржана на 25. 03. 1981 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Му престанува мандатот на делегатот Серџет Авзију, делегат на делегацијата на месните заедници во кои претежен дел од граѓаните се занимаваат со земјоделство.

2. Мандатот му престанува поради преселување на делегат од месната заедница од која е делегиран, со што го губи својството врз основа на кое е делегиран.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 74/13

17 април 1981 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Заедницата за
заштита од градобијност,
Милан Тосев, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — ГЕВГЕЛИЈА

167.

Врз основа на член 58 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на СРМ“, бр. 13/78) и член 13 точка 4 и 5 од Статутот на СИЗ за вработување — Гевгелија, Собранието на СИЗ за вработување на седницата одржана на ден 26 февруари 1981 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1981 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за вработување за 1981 година се утврдува на 0,40%.

Член 2

Придонес за вработување уплатуваат работниците и работодавците, членови на СИЗ за вработување — Гевгелија.

Член 3

Основица за пресметување и плаќање на придонесот за вработување е:

— за работниците во ОЗТ и за работниците вработени кај работодавецот, личниот доход на работниците, во кој се содржани придонесите и даноците што се плаќаат од личниот доход (бруто личен доход) и

— за работодавецот, основницата според која плаќа данок од личен доход.

За работодавецот кој данокот го плаќа во годишен паушален износ, придонесот за вработување се утврдува на 15% од паушалниот износ на данокот.

Работниците на привремена работа во странство уплатуваат придонес за вработување според основницата што ја утврдува Републиката заедница на вработувањето.

Член 4

За начинот на пресметувањето и уплатувањето на придонесот за вработување се применуваат соодветните одредби на Законот за даноците на граѓаните.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила откако ќе даде согласност Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Гевгелија, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 02-77

26 февруари 1981 година
Гевгелија

Претседател,
Петар Танчев, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ГЕВГЕЛИЈА

168.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Гевгелија, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Гевгелија, на седницата одржана на 26 март 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА СПРЕМА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ГЕВГЕЛИЈА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината, условите за стекнување и начинот на остварувањето на правата на надоместок за спрема на новородено дете кој припаѓа на осигурениците — работници од Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Гевгелија.

Член 2

Висината на надоместокот за спрема на новородено дете изнесува 500 динари.

Надоместокот за спрема на новородено дете се исплатува на осигурениците доколку се исполнети условите за користење на тоа право предвидено во Статутот и другите акти на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Гевгелија.

Член 3

Надоместокот за спрема на новородено дете го исплатува Стручната служба на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Гевгелија на основа поднесено барање од страна на осигуреникот.

Кон барањето се прилага оценка од лекар-гинеколог според која породувањето ќе уследи во рок од 1 месец од денот на давањето на оценката, односно изводот од матичната книга на родените или доказ за усвојување на дете и доказ дека за тоа дете помош не е исплатена или потврда од матичната организација на здружен труд во здравството во случај на мртвородено дете.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 194

26 март 1981 година

Гевгелија

Претседател

Ванчо Наков, с. р.

169.

Врз основа на член 80 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Гевгелија, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Гевгелија, на својата редовна седница одржана на 26 март 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА НАДОМЕСТОКОТ НА ПАТНИТЕ И ДНЕВНИТЕ ТРОШОЦИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ГЕВГЕЛИЈА

Член 1

Со оваа одлука се определува начинот на употребата на превозните средства, условите и начи-

нот на остварувањето на надоместокот на патните трошоци и висината на надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место, која им припаѓа на осигурените лица на товар на средствата на Заедницата, а во случај кога користат здравствена заштита на начин пропишан со општите акти на Заедницата.

НАДОМЕСТОК НА ПРЕВОЗНИ ТРОШОЦИ

Член 2

Надоместокот на трошоци за превоз им припаѓа на осигурените лица за случаи предвидени со општите акти на Заедницата во висина на тарифата на јавниот сообраќај.

Надоместокот на трошоците за превоз припаѓа на осигурените лица кога поради итноста на случајот или здравствената состојба, по налог на лекарот или здравствената организација, превозот е извршен и со други превозни средства.

Кога превозот, во случај на претходниот став, е извршен без претходен налог на лекарот или здравствената организација, оправданоста на превозот или превозните средства дополнително ја цени лекарска комисија на Заедницата.

Член 3

Надоместокот на трошоците за превоз се определува по право спрема најкусата релација и тоа по основна тарифа од редовните превозни средства на јавниот сообраќај.

Под основна тарифа на јавниот сообраќај се подразбира:

— во случај на патување со железница на релација до 150 км во еден правец — II класа од патничкиот воз, а на подолга релација од 150 км во еден правец — II класа од брзиот воз;

— во речниот и поморскиот сообраќај припаѓа право на превоз II класа на пловните возила;

— кога превозот се врши со автобус припаѓа право на полна цена на чинењето на превозот.

Кога на истата релација постои железнички, бродски или автобуски сообраќај, осигуреното лице има право на надомест на превозните трошоци по најниската тарифа.

Ако превозот е извршен во смисла на став 2 од членот 2 на оваа одлука, надоместокот на трошоците за превоз припаѓа во полн износ.

Член 4

Ако осигуреното лице, врз основа на посебен пропис, има право на бесплатно возење при користењето на превозните средства на јавниот сообраќај, не му припаѓа надоместок на трошоци за превоз.

Одредбите од претходниот став не се однесуваат на случаи кога осигуреното лице има право на повластено возење само за определен број патувања во текот на годината.

Член 5

На осигуреното лице кое користи здравствена заштита спротивно на одредбите на општите акти за начинот на користењето на здравствената заштита не му припаѓа надоместок на трошоците.

Член 6

Налогот односно упатот за патувањето во друго место поради специјалистички преглед важи, по правило, само за едно патување. Во колку лекарот специјалист на кого осигуреното лице му е упатено на прв специјалистички преглед најде дека е потребно испитување и лекување и кај друг специјалист, првобитниот упат важи за сите останати прегледи.

Кога осигуреното лице, во смисла на претходниот став, е упатено односно преземено на амбулантно специјалистичко лекување или испитување, издадениот налог важи за сето време додека трае лекувањето, односно испитувањето.

ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕТО И ПРЕСТОЈОТ ВО ДРУГО МЕСТО

Член 7

Надоместокот на име трошоци за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место на осигуреното лице му припаѓа како што следува:

1. на подрачјето на СРМ вон општината, во износ од 150 динари;
2. на подрачјето на земјата вон СРМ, во износ од 200 динари.

Член 8

Покрај надоместокот од претходниот член, на осигурените лица им припаѓа и надоместокот на трошоци за преноќевање во фактички износ, врз основа на посебно приложена сметка.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 192

26 март 1981 година

Гевгелија

Претседател

Ванчо Наков, с. р.

170.

Врз основа на член 88 и 89 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Гевгелија, на седницата одржана на 26 март 1981 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ПОГРЕБНИТЕ ТРОШОЦИ И ПОСМРТНАТА ПОМОШ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ГЕВГЕЛИЈА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на надоместокот, условите за стекнување и начинот на остварувањето на погребните трошоци и посмртната помош во случај на смрт на осигуреникот или осигурено лице на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Гевгелија.

Член 2

Надоместокот на погребните трошоци се утврдува во износ:

1. во случај на смрт на осигурено лице до една година возраст — 1.000 динари;
2. во случај на смрт на осигурено лице од 1 до 7 години возраст — 1.500 динари;
3. во случај на смрт на осигурено лице од 7 до 14 години возраст — 2.000 динари;
4. во случај на смрт на осигурено лице над 14 години возраст — 2.700 динари.

Член 3

Во случај осигуреното лице да умре во странство за време на привремен престој во странство надоместокот од претходниот член се зголемува за 50%.

Член 4

Надоместокот на погребните трошкови се исплатува на лицата кои ќе го извршат закопот на осигуреното лице, односно осигуреникот, врз основа на изводот од матичната книга на умрениите, потврда за извршен закоп и здравствената легитимација на умрениот осигуреник (умреното лице).

Во случај осигуреното лице да умре во странство, покрај доказите од претходниот став, се поднесува и потврда од дипломатското претставништво на нашата земја во странство дека закопот е извршен во странство.

Член 5

На членовите на семејството на умрениот осигуреник им припаѓа посмртна помош во висина на едномесечен износ од основата на надоместокот на личниот доход, односно едномесечна последна пензија, материјално обезбедување или привремен надоместок, при што се зема предвид и заштитниот додаток кој се исплатува со пензијата, како и додатокот на инвалидност кој се исплатува со инвалидската пензија што му припаѓале на умрениот осигуреник по прописите на инвалидското и пензиското осигурување, доколку се исполнети условите за посмртна помош предвидени со одредбите на Статутот и општите акти на Заедницата.

Член 6

Барањето за исплата на надоместокот на погребни трошоци и посмртна помош стасува на денот на смртта на осигуреникот, односно осигуреното лице.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 193

26 март 1981 година

Гевгелија

Претседател

Ванчо Наков, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — РЕСЕН

171.

Врз основа на член 32 од Законот за самоуправни интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 17 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на културата — Ресен и член 20 од Самоуправната спогодба за основање на Самоуправно интересна заедница на културата, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница на културата — Ресен, на седницата одржана на 18 март 1981 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — РЕСЕН И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ВО РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ВО 1981 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружен труд од доходот и работните луѓе од личниот доход, заради обезбедување средства на Општинската самоуправна интересна заедница на културата — Ресен и за здружување средства во Републичката самоуправна интересна заедница на културата.

Член 2

Во 1981 година се утврдуваат стапки на придонеси и тоа:

1. 1,60% — придонес од личен доход од работен однос од нестопанска дејност;
2. 0,70% — придонес од доходот од ООЗТ;
3. 0,03% — придонес од личен доход од земјоделска дејност;
4. 0,15% — придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност;
5. 0,15% — придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност.

Член 3

Од основот утврден во член 1 од оваа одлука, Општинската самоуправна интересна заедница на културата — Ресен здружува средства во Републичката самоуправна интересна заедница на културата со издвојување на:

— 0,32% од доходот на ООЗТ од општината Ресен и

— 0,20% од личен доход од работен однос од нестопанството.

Вкупниот износ на средствата што Општинската самоуправна интересна заедница на културата — Ресен ги здружува во Републичката самоуправна интересна заедница на културата и месечниот износ на средствата ќе се утврдат со посебен договор.

Член 4

Организациите на здружен труд: Угостителско-туристичката работна организација „Преспа турист“ — Ресен, ООЗТ Туристичка населба „Отешево“ — Ресен, ќе плаќаат 50% од утврдената стапка на придонес од доходот утврден во член 2 став 2 алинеја 2 од оваа одлука.

Организациите на здружен труд ДИК „Црн бор“ — ООЗТ Финална преработка на дрво — Ресен, Фабриката за грејни тела и автоделови „Алгрега“ — Ресен, како и организациите на здружен труд од општината Ресен кои ќе градат индустриски и други капацитети во ридоко-планинските и пограничните подрачја во општината Ресен и дисперзираните погони во општината Ресен од развиените подрачја во земјата, се ослободуваат 100% од плаќање на придонесот утврден во член 2 став 2 алинеја 2 од оваа одлука.

Член 5

Пресметувањето и плаќањето на придонесот од доходот ќе се врши на начин и според обрасците утврдени во Упатството за начинот на пресметување и плаќање на данокот на доход на организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“, бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 35/78, 9/79, 20/79 и 2/80).

Член 6

Пресметувањето и уплатата на здружените средства ќе ги врши Службата на општественото книговодство — Експозитура Ресен.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 01-27/1

18 март 1981 година

Ресен

Претседател,

Јован Таневски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — СВЕТИ НИКОЛЕ

172.

Врз основа на член 34 од Законот на физичката култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 32 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на физичката култура — Свети Николе, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 29 јануари 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ВО РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА ЗА 1981 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружен труд од доходот и работните луѓе од личниот доход, заради обезбедување на средствата на

Општинската заедница на физичката култура — Свети Николе и здружувањето на средствата во Републичката заедница на физичката култура за 1981 година.

Член 2

Општинската СИЗ на физичката култура — Свети Николе ги здружува средствата во Републичката заедница на физичката култура за 1981 година и се утврдуваат следните стапки:

— придонес од бруто личен доход од работен однос во нестопанството, по стапка од 0,40% и

— придонес од остварен доход на организациите на здружен труд во стопанството, по стапка од 0,19%.

Член 3

Се овластува Општинската СИЗ на физичката култура — Свети Николе делот на здружените средства во Републичката СИЗ на физичката култура да го издвојува на нивна жиро-сметка со процент и тоа:

— од придонесот на бруто личен доход од работен однос во нестопанството, по стапка од 0,05% и

— од придонесот на остварениот доход во организациите на здружениот труд во стопанството, по стапка од 0,04%.

Член 4

Пресметувањето и наплатувањето на придонесот од доходот ќе се врши на начин и според обрасците утврдени во Упатството за начинот на пресметувањето и плаќањето на данокот на доход на организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“, бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 35/78, 9/79, 20/79 и 2/80).

Член 5

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 02-1

29 јануари 1981 година

Свети Николе

Претседател

Стојан Гошев, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — СВЕТИ НИКОЛЕ

173.

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 28 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на културата — Свети Николе, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 26 јануари 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА СИЗ НА КУЛТУРАТА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ВО РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1981 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружен труд во стопанството од остварениот доход и работните луѓе во нестопанството од својот личен доход, заради обезбедување на средства во Општинската СИЗ на културата и за здружувањето на средства во РСИЗ на културата.

Член 2

Општинската СИЗ на културата ги здружува средствата во Републичката заедница на културата за 1981 година и се утврдуваат следните стапки:

1. придонес од личен доход од работен однос во нестопанството, по стапка од 0,40%;

2. придонес од остварен доход во организациите на здружен труд во стопанството, по стапка од 0,80%.

Член 3

Се овластува Општинската СИЗ на културата — Свети Николе делот на здружените средства во Републичката СИЗ на културата за 1981 година да го издвојува на нивна жиро-сметка со процент и тоа:

1. придонес од личен доход од работен однос во нестопанството, со процент од 0,20%;

2. придонес од остварен доход во организациите на здружен труд во стопанството, со процент од 0,35%.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 02-6

28 јануари 1981 година

Свети Николе

Претседател,

Веселин Додевски, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

174.

Врз основа на член 82 став 1 од Самоуправната спогодба за здружување на работните организации во Сложената организација на здружен труд за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија „Електростопанство на Македонија“ — Скопје, Работничкиот совет на Сложената организација, на седниците одржани на 9. IV. и на 23. IV. 1981 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПОСТОЈНИТЕ ТАРИФНИ
СТАВОВИ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА НА ПРАГОТ НА ПРЕНОСОТ И
ПРАГОТ НА ДИСТРИБУЦИЈАТА

Член 1

Тарифните ставови за продажба на електрична енергија на прагот на преносот се зголемуваат за 28%, а за дистрибутивните потрошувачи за 25%.

Член 2

На потрошувачите на електрична енергија на прагот на преносот, електричната енергија ќе им се испорачува по следните тарифни ставови:

Напон кВ	Пресм. гол.	Сезона	Време на денот	Тарифна единица	За I степен	За II степен
110	КВТ	Виша		динари	560,79	207,51
		Нижа		динари	190,72	140,24
	КВТч	Виша	поголема	пари	112,40	123,60
			помала	пари	67,50	84,10
		Нижа	поголема	пари	39,30	89,90
			помала	пари	22,35	44,80
	КВАрч	Виша	поголема	пари	22,35	22,35
			помала	пари	11,25	11,25
		Нижа	поголема	пари	11,25	11,25
			помала	пари	5,45	5,45
35	КВТ	Виша		динари	594,46	219,71
		Нижа		динари	201,88	148,88
	КВТч	Виша	поголема	пари	118,85	130,70
			помала	пари	71,35	89,40
		Нижа	поголема	пари	41,30	95,35
			помала	пари	21,20	47,95
	КВАрч	Виша	поголема	пари	21,20	21,20
			помала	пари	11,85	11,85
		Нижа	поголема	пари	11,85	11,85
			помала	пари	6,35	6,35

За директните потрошувачи „Југохром“, Железарница „Скопје“ и „ФЕНИ“ — Кавадарци ќе се применуваат следните тарифни ставови:

КВТ	Виша	динари	424,08	156,90
	Нижа	динари	144,22	106,05
КВТч	Виша	поголема	пари	84,90
		помала	пари	51,00
	Нижа	поголема	пари	29,75
		помала	пари	16,95
КВАрч	Виша	поголема	пари	16,95
		помала	пари	8,65
	Нижа	поголема	пари	8,65
		помала	пари	3,95

Член 3

На дистрибутивните потрошувачи на електрична енергија, електричната енергија ќе им се испорачува по следните

ТАРИФНИ СТАВОВИ

Сезона	I степен								II степен							
	Пресметковна сила		Работна енергија		Реактивна енергија		Пресметковна сила		Работна енергија		Реактивна енергија		Пресметковна сила		Работна енергија	
	Дин/1кВ или 1 ТЕ		пари/кВч		пари/кВАрч		Дин/1кВ или 1 ТЕ		пари/кВч		пари/кВАрч		Дин/1кВ или 1 ТЕ		пари/кВч	
	Погол. днев. став	помал. днев. став	Погол. днев. став	помал. днев. став	Погол. днев. став	помал. днев. став	Погол. днев. став	помал. днев. став	Погол. днев. став	помал. днев. став	Погол. днев. став	помал. днев. став	Погол. днев. став	помал. днев. став	Погол. днев. став	помал. днев. став
Потрошувачка на 35 кВ	ВС	219,93	—	179	97	38	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	НС	125,93	—	111	54	22	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ВС	219,93	—	196	103	39	24	161,71	—	315	217	39	24	—	—	—
	НС	135,21	—	168	82	29	19	135,84	—	272	167	29	19	—	—	—
0,4 кВ	Домаќинства	10,80	—	161	83	—	—	15,09	—	339	339	—	—	—	—	—
	Останато	135,84	—	300	175	46	33	140,16	—	368	368	46	33	—	—	—

Член 4

Цената на електричната енергија во групата друга потрошувачка на низок напон не може да биде поголема од 863 дин. по кВтч.

СОДРЖИНА

Страна

Член 5

На потрошувачите од повремени карактер што ја менуваат локацијата на местото на потрошувачката во текот на еден пресметковен период, им се наплатува проста киловатна тарифа по 863 динари по кВтч, без оглед на местото на приклучувањето.

Член 6

Тарифните ставки, според сезоната на потрошувачката на електрична енергија, кај потрошувачите од висок напон се:

— пониски сезонски ставки во траење од 6 месеци и

— повисоки сезонски ставки во траење од 6 месеци.

Месеците на повисоки сезонски ставки ги утврдува Собранието на Заедницата на југословенското електростопанство и тоа за секоја година посебно.

Член 7

Тарифната група за домаќинство ќе се применува и на детските јасли и детските градинки.

Член 8

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат: Одлуката бр. 02-1189 од 19. VIII. 1980 година на Работничкиот совет на „Електромакедонија“ — Скопје и Одлуката бр. 1785/123 од 9. VII. 1980 година на Работничкиот совет на „Електростопанство“ — Скопје.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува по добивањето на согласноста од страна на Извршниот совет на СР Македонија и нејзиното објавување преку средствата за информирање.

РС СОЗТ бр. 712/IV/1

9 април и 23 април 1981 година
СкопјеПретседател на Работничкиот совет,
Стамболиев Костадин, дипл. ел. инж.

176. Одлука за усвојување на Општествениот договор за изедначување на неопходното ниво на обезбедување и задоволување на основните права од социјална заштита во 1981 година — — — — — 353
177. Одлука за давање согласност на Одлуката за зголемување на постојните тарифни ставови за продажба на електрична енергија на прагот на преносот за 28% и прагот на дистрибуцијата за 25% — — — — — 353
178. Решение на Извршниот совет на Собранието на СРМ, број 23-729/1 од 9 април 1981 година — — — — — 353
179. Решение за цените на обрасците што ги издаваат органите на управата надлежни за внатрешни работи — — — — — 353
180. Упатство за следење на примената на самоуправните спогодби за заедничките основи и мерила за распоредување на доходот и чистиот доход и распределбата на средствата за лични доходи — — — — — 354
181. Решение за одобрување на учебник — — — — — 357
182. Решение за одобрување на учебник — — — — — 357
183. Решение за одобрување на учебник — — — — — 357
184. Решение за одобрување на учебник — — — — — 358
185. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 121/80 од 20 февруари 1981 година — — — — — 358

Општествени договори и самоуправни спогодби

157. Општествен договор за изедначување на неопходното ниво на обезбедување и задоволување на основните права од социјална заштита во 1981 година — — — — — 359

О Б Ј А В А

Врз основа на член 40 од Општествениот договор за заедничките основи и мерила во усогласувањето на самоуправното уредување на односите во распоредувањето на доходот и чистиот доход и распределбата на средствата за лични доходи во СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 41/77), според известието на Републичкиот завод за општествено планирање број 298/1 од 27 февруари 1981 година, се објавуваат следните показатели за примена на Општествениот договор што произлегуваат од Резолуцијата за насоките и рамките на општествено-економскиот развој на СРМ во 1981 година:

1. Номинален пораст на доходот во општественото стопанство 24,5⁰/о;

2. Номинален пораст на чистиот доход во општественото стопанство 24,4⁰/о;

3. Номинален пораст на чист личен доход по вработен во општественото стопанство 21,0⁰/о;

4. Планирани односи во распоредувањето на чистиот доход на ниво на општественото стопанство:

— за лични доходи 75,3⁰/о,

— за заедничка потрошувачка 10,8⁰/о (во овој дел се содржани и средствата за станбена изградба по основ на самопридонесот кои организациите почнувајќи од 1981 година ќе ги издвојуваат од доходот, како и издатоците за исхрана на работниците од материјалното производство кои ќе се надоместуваат од трошоците на работењето),

— за резерви во ООЗТ 2,8⁰/о,

— за проширување на материјалната основа на трудот 11,1⁰/о.

ОД ЗАЕДНИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА ОПШТЕСТВЕНО ДОГОВАРАЊЕ

Општи акти на самоуправните интересни заедници

СКОПЈЕ

158. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување стапките на придонесите за обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности за 1981 година — 360
159. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување стапките на придонесите за обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности за 1981 година — 360
160. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување стапките на придонесите за обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности за 1981 година — 360
161. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување стапките на придонесите за обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности за 1981 година — 361
162. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување стапките на придонесите за обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности за 1981 година — 361

163. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување стапките на придонесите за обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности за 1981 година — 361

164. Решение за распишување дополнителни избори на делегати во Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за заштита од градобијност — 361

165. Решение за именување изборна комисија за спроведување дополнителни избори за делегати во Републиката самоуправна интересна заедница за заштита од градобијност — — — — — 362

166. Решение бр. 74/13 од 17 април 1981 година на РСИЗ за заштита од градобијност — — — — — 362

ГЕВГЕЛИЈА

167. Одлука за утврдување стапката на придонесот за вработување за 1981 година — 362

168. Одлука за висината на надоместокот за спрема на новородено дете на осигурениците на ОСИЗ на здравството и здравственото осигурување — Гевгелија — — 363

169. Одлука за надоместокот на патните и дневните трошоци на осигурените лица на ОСИЗ на здравството и здравственото осигурување — Гевгелија — — — 363

170. Одлука за висината на надоместокот на погребните трошоци и посмртната помош на осигурените лица на подрачјето на ОСИЗ на здравството и здравственото осигурување — Гевгелија — — 364

РЕСЕН

171. Одлука за утврдување стапките на придонесите на ОСИЗ на културата — Ресен и за здружување на средствата во Републиката самоуправна интересна заедница на културата во 1981 година — 364

СВЕТИ НИКОЛЕ

172. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Општинската заедница на физичката култура и за здружувањето на средствата во Републиката СИЗ на физичката култура за 1981 година — 365

173. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Општинската СИЗ на културата и за здружување на средствата во Републиката заедница на културата за 1981 година — — — — — 365

Општи акти на самоуправните организации

179. Одлука за зголемување на постојните тарифни ставови за продажба на електрична енергија на прагот на преносот и прагот на дистрибуцијата — — — 366